



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 2 јули 1991
Скопје

Број 32

Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 30
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

507.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја
3 на Уставот на Република Македонија, претседате
лот на Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА- ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВО- ЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за превозот во патниот сообраќај,
што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991
година.

Бр. 08-2722/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Законот за превозот во патниот сообраќај
(„Службен весник на СРМ“ број 36/90) по членот 7 се
додава нов член 7-а кој гласи:

„Член 7-а

Превозниците во линискиот меѓумесен патен
сообраќај пред да го регистрираат возниот ред долж-
ни се возните редови меѓусебно да ги усогласат.

Усогласувањето на возните редови од став 1 на
овој член се врши во Стопанската комора на Маке-
донија.

Поблиски критериуми за начинот и постапката
за усогласувањето на возните редови и начинот на
решавањето на спорите утврдува Стопанската ко-
мора на Македонија во согласност со Министерство-
то за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија.

Усогласувањето на возните редови е јавно, и во
дневниот печат се известува јавноста најмалку 15 де-
на пред неговото одржување“.

Член 2

Во член 8 став 2 алинеја 1 по зборот „фреквен-
ција“ се става точка и запирка, а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат.

Член 3

Во член 30 во точката 1 по зборовите: „персона-
лот на возилата“, зборот „и“ се брише, а во точката
2 точката на крајот се заменува со точка и запирка.

По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи:
„3) да го исклучи возилото од сообраќај со одзе-
мање на сообраќајната дозвола и регистарските таб-

лици, ако превозот на патници и стока се врши без
регистриран возен ред или ако превозникот не се
придржува на утврдениот и регистриран „возен ред“.

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3
кои гласат:

„Одземената сообраќајна дозвола и регистарски-
те таблици ќе се предадат во органот на управата
надлежен за внатрешни работи каде што возилото се
води во евиденција

За одземената сообраќајна дозвола и регистар-
ските таблици инспекторот за патен сообраќај изда-
ва соодветна потврда“

Член 4

Во членот 31 став 3 по зборот „жалба“ точката
на крајот се брише и се додаваат зборовите: „до
Комисија на Владата на Република Македонија“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Жалбата од став 3 на овој член не го одлага
извршувањето на решението што инспекторот за па-
тен сообраќај го донесува врз основа на одредбите
на член 30 од овој закон“

Член 5

Во членот 36 по став 2 се додаваат два нови
става 3 и 4 кои гласат:

„За стопанскиот престап од став 1 точка 1 на
овој член покрај парична казна на сторителот може
да се изрече и заштитна мерка забрана на вршење
на дејност јавен превоз на патници и стока во трае-
ње од три месеци до една година.

За стопанскиот престап од став 1 точка 2 на
овој член покрај паричната казна може да се изре-
че и заштитна мерка забрана на вршење на долж-
носта на раководното, односно одговорното лице во
предпријатието или во друго правно лице во траење
од три месеци до една година ако стопанскиот прес-
тап е извршен во повторен случај и покрај наредба-
та на републичкиот инспектор“.

Член 6

Во членот 40 по став 1 се додаваат два нови
става 2 и 3 кои гласат:

„За прекршокот од став 1 точка 1 на овој член
покрај парична казна на сторителот може да се
изрече и заштитна мерка забрана за вршење дејност
на јавен превоз на патници и стока во траење од
три месеци до една година.

За прекршокот од став 1 точка 3 на овој член
покрај парична казна на сторителот може да се
изрече и заштитна мерка забрана за вршење дејност
на јавен превоз на патници и стока во траење од
три месеци до една година ако прекршокот е извр-
шен во повторен случај и покрај наредбата на ре-
публичкиот инспектор“.

Член 7

Постојните возни редови во линискиот меѓумесен
превоз на патници ќе се усогласат со одредбите на
овој закон во рок од шест месеци од денот на не-
говото влегување во сила.

Член 8

Поблискиот пропис од член 7-а став 3 на овој
закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот
на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

508.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за рибарство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 година.

Бр. 08-2723/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО****Член 1**

Во Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ број 31/84, 17/87, 51/88 и 20/90) членот 11 се менува и гласи:

„Со рибниот фонд од риболовното подрачје или риболовното потподрачје стопанисува една организација за стопанисување со рибниот фонд ако:

— е оспособена да порибува и презема мерки за заштита и зголемување на рибниот фонд;

— има најмалку еден работник со VII-1 степен висока школска подготовка земјоделски факултет (сточарска насока) или биолошки факултет и

— има квалификувани работници што се оспособени за вршење на риболов.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува организацијата која ќе стопанисува со рибниот фонд на риболовното подрачје или потподрачје.

Организацијата што стопанисува со рибниот фонд не може да се регистрира ако не е определена за стопанисување со рибниот фонд од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 2

Во членовите 12 ставови 1 и 2, 14, 15, 16, 24 став 3, 28 став 3, 29 став 3, 32, 42, 43 точка 11 и став 2, 45 ставови 2 и 3 и член 46 став 2 зборовите: „општините“, „собранието на општината“, „собранијата на општините“, „општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството“ и „општинскиот орган на управата надлежен за работите на рибарството“ во различен член и број се заменуваат со зборовите „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 3

Во членот 13 став 2 се менува и гласи:

„Границите на риболовниот ревер за подрачјето на општината ги определува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во став 3 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Заради заокружување на реверот како биолошка и хидрографска целина, обединување на средства-

та и спроведување на единствени заштитни мерки на рибниот фонд, риболовните води што се протегаат на подрачје на две или повеќе општини Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги прогласува за единствен ревер.

Единствениот риболовен ревер од став 4 на овој член Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го дава на стопанисување на една организација на спортски риболовци“.

Член 4

Во член 17 ставови 1 и 5 зборовите: „општината“ и „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 5

Во член 21 став 1 зборовите: „Општината на своето риболовно подрачје“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во случаите од член 15“.

Во став 3 зборовите: „претседателот на Републичкиот комитет“ се заменуваат со зборот „Министерот“.

Член 6

Во членовите 25 став 2, 30 став 2 и 36 став 1 зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет“ се заменуваат со зборот „Министерот“.

Член 7

Во членовите 38 став 2, 40, 43 став 1 точка 8 и во став 3 зборовите: „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 8

Во член 44 став 1 зборовите: „Републичкиот комитет“ се заменуваат со зборот „Министерството“, а во алинеја 2 зборовите: „по предлог на општината, а“ се бришат.

Член 9

Во член 47 став 1 по зборовите: „инспектори за рибарство“ се става точка, а запирката и зборовите до крајот на ставот се бришат.

Во став 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работата на ветеринарната инспекција“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 10

Член 49 се брише.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

509.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за саден материјал,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 година.

Бр. 08-2724/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Во Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ број 10/73, 51/88 и 20/90) во членовите 2 став 3, 11, 15, 16 став 2, 18 став 1, 20 став 1, 24 став 1 и член 25 став 1 зборовите: „органот на управата надлежен за земјоделство на подрачјето на општината“ и „Републичкиот секретаријат за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 2

Во членовите 21 став 3, 22 став 2, 24 став 2 и 3 и член 27 ставите 1 и 2 зборовите: „Републичкиот секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 3

Членот 36 се менува и гласи:

„Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него за овошниот, лозовиот и хмељниот саден материјал, како и за шумскиот саден материјал врши Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Член 4

Во член 38 став 1 пред точка 1 се додаваат три нови точки кои гласат:

„1. Врши контрола и надзор на работата на организациите што вршат стручна контрола над производството на земјоделски, односно шумски саден материјал;

2. Врши контрола на работата на научните организации за одбирање и признавање на матични расенија;

3. врши контрола на увозот и извозот на саден материјал“.

Точките 1 до 7 стануваат точки 4 до 10

Член 5

Членовите 37 и 39 се бришат.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

510.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семе, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 година.

Бр. 08-2725/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ

Член 1

Во Законот за семе („Службен весник на СРМ“ број 18/73, 51/88 и 20/90) во членовите 4 став 2, 14 став 2, 16 став 3, 22, 24 став 1, 25, 26 став 1, и член 49 точка 1 зборовите: „општината“, „Собранието на општина“, „Републички секретаријат за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 2

Во членовите 10, ставите 5 и 6, 13 ставите 2 и 4, 15, 16 ставите 2 и 4, 24 став 2, 26 став 2, 27, 29 став 3, 32 став 2, 42 став 3, 43 ставите 2 и 3, 44, став 1, 50 став 1 зборовите: „Републичкиот секретар“ се заменуваат со зборот „Министерот“.

Член 3

Членот 37 се менува и гласи:

„Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и контрола на квалитетот на семето во однос на земјоделското семе и во однос на шумското семе врши Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Член 4

Во член 38 став 1 пред точка 1 се додаваат четри нови точки кои гласат:

„1. Врши контрола на работата на претпријатијата за вршење на стручна и здравствена контрола над производството на земјоделско, односно шумско семе;

2. Врши контрола на работата на претпријатијата за испитување квалитетот на семето;

3. Врши контрола на производството на основно семе — елита; и

4. Врши контрола на увозот и извозот на семе“.

Точките 1 до 12 стануваат 5 до 16.

Член 5

Членовите 39 и 46 се бришат.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

511.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРВАТА ФАЗА НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“

Се прогласува Законот за учество на Република Македонија во финансирањето на првата фаза на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 година.

Бр. 08-2726/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРВАТА ФАЗА НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“****Член 1**

Република Македонија учествува во финансирањето на првата фаза на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“ со средства во износ од 16,65 милиони динари, што се обезбедуваат во Републичкиот буџет за 1991 година, како вложување на Републиката во трајниот капитал на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат по претходно обезбедено учество на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје, во висина од 3,7 милиони динари.

Член 3

Правата и обврските на инвеститорот за користење на средствата според овој закон ги врши Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје.

Член 4

Заради обезбедување на динамиката на остварување на приливот на приходите во Републичкиот буџет, Владата на Република Македонија може да користи позајмици.

Член 5

За наменско и рационално користење на средствата од член 1 на овој закон ќе се грижи Владата на Република Македонија и за текот на работите ќе го информира Собранието на Република Македонија.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

512.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КРЕДИТ ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“**

1. Република Македонија гарантира дека, доколку Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје, краен корисник на кредитот од Воениот сервис при Народната банка на Југославија во износ од 16,65 милиони динари не изврши уплата по пристигнатите обврски по кредитот, Републиката ќе ги отплатува ануитетите.

2. Средствата за обврската од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбедат во Републичкиот буџет, како вложување на Републиката во трајниот капитал на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје.

3. Министерството за финансии ќе издаде исправа за гаранција и ќе се грижи Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ — Скопје, да врши уредна отплата на кредитот.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2727/1 Претседател
26 јуни 1991 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с. р.

513.

Врз основа на член 68 од Законот за пензиско-то и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89 и 19/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 и 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945 ОДНОСНО 1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА****I**

На корисниците на пензија — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945 година односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија им се определува повисок износ на пензија и тоа:

Ред. број	Име и презиме	Година на отпоч. со раб.	Година на пенз.	Износ на пенз. во мом. на ост. поз. износ на пензија	Повисок износ на пензија	Дата од која и припаѓа пов. из. на пензија
Општина Битола						
1	Соколовски Трајан	1944	1987	9,50	2,40	1. 09 1987
Општина Дебар						
2	Сабаудин Фетаи	1946	1989	29,80	11,50	17 07 1989
Општина Тетово						
3.	Абдулвехат Љуши	1946	1988	15,60	6,50	1 01 1988
4	Јусуфи Џафер	1944	1987	6,70	2,40	1 09 1987
Општина Куманово						
5	Китановски Илија	1946	1980	4,70	1,20	1 01 1986
Општина Карпош						
6.	Симоска Викторија	1944	1971	5,30	1,20	1. 01 1986
7.	Полижена Благородна	1944	1988	5,55	1,40	1. 01. 1988
Општина Титов Велес						
8.	Мишковски Томислав	1945	1988	10,30	6,50	1. 03. 1988
9.	Мишковска Благојка	1946	1982	4,40	1,20	1. 01. 1986
10.	Вукичевиќ Лила	1946	1986	4,10	1,20	1. 01. 1986
11.	Николовски Горѓи	1944	1986	4,10	1,20	1. 06. 1986
12.	Стојановски Спасе	1945	1983	6,80	1,20	1. 01. 1986
13.	Синадиновска Веса	1946	1970	3,70	1,20	1. 01. 1986
Општина Струмица						
14.	Јанакиева Вера	1944	1989	22,30	11,50	30. 04. 1989
Општина Гази Баба						
15.	Саздовски Никола	1944	1980	4,70	1,20	1. 01. 1986
Општина Гостивар						
16.	Исмаили Рашид	1946	1989	30,70	11,50	17. 07. 1989

II

На повисокиот износ на пензија од 1,20 динари се врши усогласување од 1. 01. 1987 година. На повисокиот износ на пензија од 2,40 динари се врши усогласување сметано од 1. 01. 1988 година. На повисокиот износ на пензија од 6,50 динари се врши усогласување сметано од 1. 01. 1989 година. На повисокиот износ од 11,50 динари се врши усогласување сметано од 1. 01. 1990 година.

Усогласувањето се врши на начин и во постапка пропишани со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата за исплата на повисокиот износ на пензија се обезбедуваат од Републичкиот буџет.

III

Повисокиот износ на пензија се пресметува на корисникот на семејната пензија согласно со општите прописи за пензиското и инвалидското осигурување во процент во кој е определена семејната пензија.

IV

Исплатата на повисокиот износ на пензија ќе ја врши Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2718/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

514.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

I. За судија на Општинскиот суд во Струмица се избира

Љубица Стојанова, судија на Општинскиот суд во Струмица.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2750/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

515.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

I. За судија на Окружниот суд во Скопје се избира

Ведат Вели, судија на Окружниот суд во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2744/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

516.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

I. За претседател на Окружниот суд во Битола се избира Божидар Кочов, претседател на Окружниот суд во Битола.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2743/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

517.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 19/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

I. За судија на Врховниот суд на Македонија се избира Даринка Стојановска, судија на Врховниот суд на Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2741/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

518.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

I. За судија на Окружниот стопански суд во Скопје се избира Никола Манговски, судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2745/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

519.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП

I. За претседател на Окружниот стопански суд во Штип се избира Виолета Јосифова, претседател на Окружниот стопански суд во Штип.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2746/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

520

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ОХРИД

I. За судија на Општинскиот суд во Охрид се избира Јован Костовски, судија на Општинскиот суд во Охрид.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2747/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

521.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/82, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

I. За судија на Општинскиот суд во Прилеп се избира Стеван Стојчески, судија на Општинскиот суд во Прилеп.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2749/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

522.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

I. За судија на Општинскиот суд во Титов Велес се избира Гордана Софијанова, судија на Општинскиот суд во Титов Велес.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2748/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

523.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

I. За судија на Општинскиот суд во Свети Николе се избира Стојанчо Атанасов, судија на Општинскиот суд во Свети Николе.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2751/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

524.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

I. За претседател на Окружниот суд во Скопје се избира Генко Андоновски, претседател на Окружниот суд во Скопје

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2742/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

525.

Врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО НЕГОТИНО**

I. За судии на Општинскиот суд во Неготино се избираат:

Аница Јанкова, судија на Општинскиот суд во Неготино и

Лазар Ризов, општински јавен правобранител во Неготино.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2752/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

526.

Врз основа на член 34 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ**

I. За заменик окружен јавен обвинител во Скопје, се именува Стојан Јанкуловски, заменик окружен јавен обвинител во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2753/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

527.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“ — МАВРОВИ АНОВИ**

I. За членови на Конкурсната комисија за именување управник на Националниот парк „Маврово“ — Маврови Анови, се избираат:

Горјан Велјановски, помошник во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и д-р Љупка Хаџи Ристова, професор на Шумарскиот факултет во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2765/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

528

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ**

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за странски јазици — Скопје, се именуваат:

Лилјана Самарџиска, советник во Педагошкиот завод и

Виолета Димева, дипл. правник, советник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2766/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

529.

Врз основа на член 257 од Законот за насочното образование („Службен весник на СР Македонија“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Во Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Градежниот факултет во Скопје се именуваат:

Миле Кузмановски, градежен инженер вработен во СИЗ за становање, и

Никола Апостолоски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2763/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

530.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ

I. Во Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Факултетот за драмски уметности во Скопје се именуваат:

Бранко Ставрев, режисер — Скопје и

Коле Луловски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2764/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

531.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола, поради истекот на времето за кое се именувани:

Димитар Јанкуловски и
Александар Ивановски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола се именуваат:

Трајан Мицевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2756/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

532.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовни уметности Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани:

Трајче Николовски,
Трајче Јанчев и
Светлана Топузовска.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовни уметности — Скопје се именуваат:

Златко Теодосиевски, ликовен критичар — Скопје,
Тодор Петров, пратеник во Собранието на Република Македонија, и
Викторија Васева — Диневска, историчар.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2755/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

533.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Филозофскиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое е именувана

Бранкица Арсениевска — Темелковска.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на Филозофскиот факултет во Скопје се именува

Ратка Димитрова, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2759/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

534.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 35/85 и 17/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, поради истекот на времето за кое се именувани:

Бранислава Величкова;
Аница Куцулова и
Злата Камџијаш.

2. За претставници на општествената заедница во Собирот на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности се именуваат:

Коста Бангиев, педагог — директор на РО за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје;

Марија Донева, професор во Институтот за социјална работа и социјална политика на Филозофскиот факултет во Скопје и

м-р Зорица Николова, педагог во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2762/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

535.

Врз основа на член 164 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА — ОХРИД

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Институтот за ортопедија и трауматологија — Охрид, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

д-р Лилјана Груевска — Угриновска,
д-р Кире Обедниковски и
м-р Јонче Филиповски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за ортопедија и трауматологија — Охрид се именуваат:

д-р Стојан Ковачевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Томислав Пецаков, пратеник во Собранието на Република Македонија и
д-р Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2761/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

536.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 16 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола, поради истекот на времето за кое се именувани:

Јордан Ристевски и
Тоде Темелковски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се именуваат:

Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Љубе Неделковски, судија на Основниот суд на здружениот труд — Битола.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2757/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

537.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБРАНИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИТОЛА

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола, поради истекот на времето за кое беа именувани и тоа:

а) во Собранието на Универзитетот

Невзат Гега;

Зоран Димитриевски;

Митре Георгиевски,

Димитар Јанкуловски,

Нове Јоновски,

Стеван Коруновски;

Васил Кузмановски;

Кирил Маневски и

Аница Стојановска.

б) во Советот на Универзитетот

Зоран Димитриевски;

Горѓи Лумбуровски и

Климе Чокаров

2. За претставници на општествената заедница во Собранието на Универзитетот во Битола се именуваат

Ешреф Алиу, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Гоце Андоновски, пратеник во Собранието на Република Македонија;

Никола Апостоловски, пратеник во Собранието на Република Македонија;

м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на Република Македонија;

Симон Наумовски, пратеник во Собранието на Република Македонија;

Авли Борова, секретар на Собранието на општина Дебар;

Петар Темелковски, пратеник во Собранието на Република Македонија;

д-р Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Алил Џаферовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетот во Битола се именуваат:

д-р Димитар Контевски, доктор по медицински науки во пензија — Битола;

Горѓи Котевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Петар Горѓиев, пратеник во Собранието на Република Македонија.

4 За делегати од општините членки на Универзитетот — Битола, во Собранието на Универзитетот — Битола се именуваат

Од Демир Хисар:

Кочо Прчковски, претседател на Собранието на општина Демир Хисар и

Пецо Никодиновски, земјоделски инспектор во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство — Демир Хисар.

Од Кичево

Кире Мојсовски, вработен во училиштето „Кузман Јосифовски Питу“ — Кичево и

Драган Ристевски, вработен во РО РЕК „Осломеј“ — Кичево

Од Охрид

Крсте Андоновски, директор на Работничкиот универзитет во Охрид и

Смиле Наумовски, вработен во РО „ХТД“ — Охрид.

Од Дебар

Спиро Коларовски, вработен во ЦСНО „Здравко Чочковски“ — Дебар и

Садик Марку, вработен во „Шпиљетранс“ — Дебар.

Од Ресен

Илија Спиоровски, вработен во РЕ „Светлост“ — Ресен и

Јован Таневски, директор на УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен

Од Крушево

Кочо Куртески, одборник во Собранието на општина Крушево и

Кире Сотировски, одборник во Собранието на општина Крушево.

Од Струга

Мате Дејкоски, самостоен превозник и
Радован Влакевски, професор.

Од Прилеп

Бранко Бојчески, вработен во Тутунов комбинат „Кооперација“ — Прилеп и
Благоја Николоски, вработен во ОУ „Јосип Броз Тито“ Прилеп.

Од Македонски Брод

Митре Јосифовски, вработен во ОП „Сувенир“ с. Самоков — Македонски Брод и

Левко Смилевски, вработен во ЗЗ „Пешница“ — Македонски Брод.

Од Битола

Нове Јоновски, дипломиран правник, секретар за СИЗ за домување и уредување — Битола и
Томе Ристевски, потпретседател на Собранието на општина — Битола

5. За делегати — претставници од соодветните општини во Советот на Универзитетот во Битола се именуваат:

Од Демир Хисар

Наке Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Од Кичево

Гоце Гурчиновски, претседател на ИО на СО — Кичево.

Од Охрид

Благоја Силјановски, претседател на СО — Охрид.

Од Дебар

Бурхан Скикули, вработен во ЦСНО „Здравко Чочковски“ — Дебар

Од Ресен

Самоил Ламевски, потпретседател на СО — Ресен

Од Крушево

Никола Ташкоски, дипломиран правник

Од Струга

Јосе Домазетоски, претседател на СО — Струга

Од Прилеп

Наташа Стојановска, дипломиран економист, невработена — Прилеп.

Од Македонски Брод

Душан Добоски, вработен во УЦСО „Вељко Влаховиќ“ — Македонски Брод

Од Битола

Љупчо Спиоровски, одборник во СО — Битола.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2754/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

538.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:

Александар Балабановски,

Симонка Гучева и

Радмила Минанева.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје се именуваат:

Симонка Гучева, професор по физика во УСО „Јосип Броз Тито“ — Скопје;

инж. Јордан Бошков, пратеник во Собранието на Република Македонија и

д-р Димитар Јуруковски, вработен во Институтот за сеизмологија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2760/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

539.

Врз основа на точка 6 став 2 од Амандманот XXIV на Уставот на Република Македонија и член 209 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ

1. За надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници се избираат:

1. Законодавно-правна комисија

Јордан Дескоски, претседател на Адвокатската комора на Македонија

Бахри Исџами, судија на здружениот труд на Македонија

Кирил Андоновски, член на Извршниот одбор на Собранието на град Скопје

д-р Јосиф Талевски, професор на Сообраќајниот факултет во Битола и

д-р Симеон Гелевски, професор на Правниот факултет во Скопје

2. Комисија за општествено-политички систем

д-р Стојмир Михајловски, директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, м-р Гордана Силјановска, асистент на Правниот факултет во Скопје и

Слободан Чашуле, директор на Македонското радио

3. Комисија за општествен надзор и претставки

Никола Кајчевски, адвокат, претседател на Адвокатската комора на град Скопје,

Киро Сонеvски, економист во СОК и Илија Богдановски, пом. на генералниот директор во ЗОИЛ.

4. Комисија за економска политика и развој

Цвездет Хајредини, финансиски директор на ХЦ „Тито“ Гостивар,

Мијалчо Наков, вработен во Стопанска банка — Акционерско друштво — Скопје,

Никола Наумовски, вработен во Графичкиот завод во Битола и

проф. Димитар Кокаresки, професор на Економскиот факултет во Прилеп.

5. Комисија за заштита на човековата околина

д-р Митко Панов, проф на Природно-математичкиот факултет во Скопје,

д-р Михаил Токарев, претседател на Друштвото на еколозите на Македонија и

Јосиф Таневски, претседател на Еколошкото друштво „Опстанок“ — Скопје.

6. Комисија за градежништво и урбанизам

проф. Никола Павловски, дипл. инж. арх. продекан на Архитектонскиот факултет — Скопје,

Боро Јосифов, дипл. инж. арх. директор на Републичкиот завод за урбанизам — Скопје и

Трајче Чкатроски, дипл. град. инж. секретар на Самоуправната интересна заедница за становање — Прилеп.

7. Комисија за стопанство

д-р Блажо Боев, професор на Рударско-геолошкиот факултет — Штип,

Трпе Јаневски, генерален директор на Деловната заедница „Македонија-сообраќај“ — Скопје,

Андреја Јосифовски, дипл. економист, пом. директор на Дирекцијата за увоз-извоз во „Макпетрол“ Скопје и

Горѓи Гајдов, претседател на Здружението на самостојните занаетлии — Скопје

8. Комисија за земјоделство и шумарство

проф. д-р Кирил Филев, вработен во Институтот за сточарство,

проф. д-р Борис Трпков, професор на Шумарскиот факултет Скопје и

дипл. инж. Владимир Лазарески, вработен во СОЗТ „Водостопанство“.

9. Комисија за образование, наука и култура

Владимир Милчин, декан на Факултетот за драмска уметност — Скопје,

д-р Стојан Ристевски, професор во Универзитетот во Ниш и

Џемаил Максут, артист во Театарот на народностите Скопје.

10. Комисија за здравство

д-р Мирко Спировски, доцент на Медицинскиот факултет во Скопје,

прим. д-р Данаил Симовски, директор на Републичкиот завод за здравствена заштита Скопје и

д-р Адам Адамов, пензионер од Куманово.

11. Комисија за труд и социјална политика

Гоце Милошевски, дипл. правник вработен во Републичката самоуправни интересна заедница за вработување во Скопје,

Ленче Крстевска, дипл. економист, вработена во „Астибо“ — Штип и

Младица Котезска, социјален работник, вработена во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2740/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

540

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое е именуван

Панде Андреевски

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се именуваат:

д-р Стојан Киселиновски, од Институтот за национална историја и

Благој Хандиски, пратеник во Собранието на Република Македонија

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2758/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с р

541.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“, број 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, број 46/89), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ОБЈЕКТ „МАЛИ ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ — ТЕТОВО 1, 2, 3 и 4“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ТЕТОВО

1. Со оваа одлука се одредува локација за изградба на инвестициониот објект „Мали хидроелектрични центри — Тетово 1, 2, 3 и 4“, на подрачјето на општината Тетово, чиј инвеститор е ЈП „Електростопанство на Македонија“ од Скопје и се определува земјиштето што му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ на објектот (ситуација во М 1:10.000), кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1324/1

25 јуни 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

542.

Врз основа на член 60, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати („Службен весник на СРМ“, број 17/87, 26/87, 51/88 и 36/89), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата од игрите на среќа и од забавните игри на автомати уплатени на посебната републичка сметка, по одделни корисници и намени, во вкупен износ од 4 500.000,00 динари

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат на:

- 1 Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита
— за финансирање на социјалната заштита 1.192.500,00 дин.
- 2 Републичката конференција на социјално-хуманитарните организации:
— за финансирање на програмите на социјално-хуманитарните организации 742.500,00 дин.
- 3 Црвен крст на Македонија
— за финансирање на програмата на Црвениот крст на Македонија 607.500,00 дин
- 4 Републичка самоуправна интересна заедница за физичка култура
— за финансирање на врвното спортско творештво и за масовна физичка култура 765.000,00 дин
- 5 Сојузот на организациите за техничка култура на Република Македонија — Народна техника
— за финансирање на програмата на техничката култура 720.000,00 дин.
- 6 Младински совет на Македонија
— за финансирање научно-истражувачки работни акции и воспитно-рекреативни активности на младите 472.500,00 дин.

Член 3

Оваа одлука ќе ја извршува Министерството за финансии, а според динамиката на приливот на средствата на посебната републичка сметка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1371/1

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

543.

Врз основа на член 45, став 3 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), Владата на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

1. Во Решението за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва („Службен

весник на СРМ“, број 9/91), во називот зборовите: „републичкиот секретар“ се заменуваат со зборот „министерот“.

2. Точката 1 се менува и гласи:

„Се овластува министерот за финансии, во периодот на привременото финансирање на општите општествени и на заедничките потреби во 1991 година, а најдоцна до 30 јуни 1991 година, да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва утврдена со полугодишниот план, кои по одделни барања не го надминува износот од 70.000 динари“.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1231/1

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Перја Амедовска од Скопје, ул. „Методи Митевски“ бр. 7/297, а сега на привремена работа во Германија, против тужениот Авди Амедовски од Скопје, кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или, пак, во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, судот по службена должност ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 1357/91. (128)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6856/90, на регистарска вложка бр. 2-1875-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Дреновска Клисура“, Ц. О. с. Дреново — Кавадарци, со следните податоци: Задругата е усогласена со Статут усвоен на седница одржана на ден 31 VIII. 1990 година.

Основачи на задругата се: Ризов Трајче, Цветков Горе, Ајтов Владо, Стојанов Петко, Цветков Јошко, Стојанов Тошо и Делов Камче од с. Дреново — Кавадарци; Атанасов Ристо и Ристиќ Миле од Кавадарци; Јованов Тодџе од с. Дреново — Кавадарци; Паризов Трајче и Попов Ристо од Кавадарци; Атанасов Миќо, Велков Боро, Јанкулов Гоко, Крстев Лецо, Костов Ристо, Бошков Нацо, Давчев Трајче од с. Дреново — Кавадарци; Катларов Крсте, Мелов Илија, Ѓорѓиев Стојан од Кавадарци; Тасев Стојан, Ајтов Ѓорѓи, Атанасов Атанас, Костов Стојан, Ристов Ристо, Мајсторчев Злате, Рајчинов Раде, Стојанов Љупчо од с. Дреново — Кавадарци.

Дејност: 020110 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 070011 — трговија на мало со прехранбени производи; 013121 — производство на леб и печива; 070124 — огрев и градежен материјал; 070127 — бои, лакови

и хемикалии; 110109 — интерна банка (штедно кредитна служба); 080190 — други угостителски услуги; 012001 — производство и преработка на храна; 012111 — производство на вар; 013010 — мелење на жито и лупење; 013500 — собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци од железо и челик и од обоени благородни метали; 012321 — производство на амбалажа од дрво; 012322 — производство на градежни елементи од дрво; 012323 — производство на галантерија од дрво и плута; 070111 — леб, пециво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба и месни производи; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електро технички стоки; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен, и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во своје име и за своја сметка

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата што не можат да се измират од средствата на задругата одговараат задругарите до висина на влогот.

Лице овластено за застапување е Ризов Трајче, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6856/90. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1986/91, на регистарска вложка бр. 2-9764-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Миравци“, ц. о., Гевгелија, с. Миравци.

Задругата е основана со акт за основање од 21. III. 1991 година, а основачи се: Марко Којчев од Неготино и Ѓорѓи Венов и Благој Танчев од Гевгелија.

Дејност: вршење на инвестициони работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбена зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга, — организирање на штедење за стан на членовите на задругата; — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбена зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено-правни лица за потребите на своите членови; — набавување на градежен и др. материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови и — одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Задругата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

За обврските на задругата спрема трети лица основачите одговараат ограничено супсидијарно до висината на вложените средства.

Лице овластено за застапување е Ѓорѓи Венов, привремен работоводен орган, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1986/91. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 87/91, на регистарска вложка број

2-18-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата и запишување право на работење во надворешен трговски промет под фирма: Земјоделска задруга „Кочо Рацин“ с Лазарополе со Ц. О.

Задругата е усогласена со Статут усвоен на референдум одржан на 25. XII 1990 година.

Од Задругата истапиле основачите: Грујовски Душан и Каражовски Јован од с. Лазарополе, Темелковски Љубе од Кичево, Муја Дурак, Пиреци Шабан и Пиреци Селедин од с. Стружје; Камбери Мурат од с. Шипковица; Бејтули Илмија од с. Дебреше; Ламов Несим од с. Новак, Јакупи Алија од с. Бозовце.

Основачи кои останале во задругата се: Аврамовски Ристо, Пашовски Душан, Поповски Лукан, Поповски Мојсо, Динговски Љубе и Алкушовски Гале, Малковски Даме, Трпковски Блаже, Доликовски Ило, Доликовски Крсте, Доликовски Спасе, Дарковски Новко, Стојковски Лазар, Павловски Гино и Стојановски Никола од с. Лазарополе

Во Задругата пристапуваат нови основачи и тоа: Палчевски Ило, Грујовски Живко, Арсовски Крсте, Дојчиновски Гуре, Поповски Ристе, Павловски Крсте, Поповски Љупчо и Палчевски Јордан од с. Лазарополе со одлука за пристапување од 25. XII. 1990 година

Дејност. 020140 — сточарство; 020110 — полјоделство; 070114 — трговија на мало, разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина и месни преработки; 080121 — ресторани со услужување; 030003 — искористување на шуми; 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 050302 — завршни и занаетчишки работи во градежништвото; 012613 — производство на трикотажна облека; 020302 — рибарство на реки, езера и во рибници.

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи Земјоделската задруга самостојно настапува во правниот промет со трети лица.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства со кои располага — целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат и задругарите ограничено супсидијарно до висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Перински Марко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 87/91 (117)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 2766/91, на регистарска влошка бр. 1-2768-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет и запишувањето право на работење во надворешен промет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје, Работна организација — Земјоделски институт, Ц. О., Скопје, бул „Едвард Кардел“ бб.

Дејност во внатрешен трговски промет: 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070250 — трговија на големо со мешовити стока; 110611 — истражувачки-развојни услуги во стопанските дејности; 110612 — истражувачко-развојни услуги во општествените дејности.

Дејност во надворешен трговски промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Лице овластено за застапување во надворешен трговски промет е д-р Дијаманди Корнети, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2766/91. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6786/90, на регистарска влошка бр.

2-2157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот за задруги и запишувањето право на работење во надворешен трговски промет под фирма: Производно-услужна задруга за изработка и вградување на метална и пластична галантерија и завршни работи во градежништвото „Феропласт“, ц. о., Скопје, „Иво Лола Рибар“ бб

Задругата е основана со акт за основање од 10. XII 1990 година.

Основачи на задругата се. Крстевски Тодор од Скопје, Димов Јован од Скопје, Велковски Гоко од Скопје и Димов Мирослав од Скопје.

Дејности на задругата се: 011311 — производство на леани, ковани и пресувани производи; 011312 — производство на метален инсталационен материјал; 011313 — производство на алат; 011314 — производство на метална амбалажа; 011315 — производство на клинцци, заковки, вијци и други жичани стоки; 011316 — производство на тркални лагери; 011319 — производство на друг метален репродукционен материјал; 011320 — производство на метални, градежни и други конструкции; 011390 — производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи; 011941 — производство на амбалажа од пластични маси; 011949 — друга преработка на пластични маси; 011831 — производство на вештачки синтетички влакна; 011832 — производство на пластични маси; 012410 — производство на целулоза и хартија; 012421 — производство на хартиена амбалажа; 012429 — друга преработка на хартија; 07011 — трговија на мало со прехранбени производи; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 07012 — трговија на мало со непрехранбени производи; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 07013 — трговија на мало со мешовити стоки; 070131 — стоковни куќи; 070312 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила, делови и прибор; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 07021 — трговија на големо со прехранбени производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 07022 — трговија на големо со непрехранбени производи; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа волна и слично; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи бои и лакови; 070226 — хартија канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 — други неспомнати услуги; 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации; 050302 — зав. и занаетчишки работи во градежништвото.

Дејности на задругата во надворешно трговскиот промет:

070310 — надворешна трговија со прехранбени производи;

070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

— Услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот и слично

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот, а основачите во висина на паричниот влог за секоја сторена обврска и тоа најмногу до една година по испуштањето.

Се брише досегашниот застапник Крстевски Тодор, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јован Димов, директор, без ограничување.

Од задругата истапиле основачите: Цекиќ Миодраг, Цаковиќ Драче, Стоевски Боби, Трајковски Јордан, Спасевски Марјан, сите од Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 6786/90. (119)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство на име Столе Ристовски, Куманово.
Свидетелство на име Зорица Цветковиќ, Титов Велес. (1281)
Свидетелство на име Трајко Јовановски, Титов Велес. (1282)
Свидетелство на име Ракип Абдулаи, Гостивар.
Свидетелство на име Абдулраман Хасипи, Гостивар (1284)
Свидетелство на име Снежана Петрова, Кочани.
Свидетелство за VIII одделение на име Блажевски Звонко, с. Оморани, Титов Велес. (1287)
Свидетелство за VIII одделение на име Петковски Веселин, с. Оморани, Титов Велес. (1288)
Воена книшка на име Венче Таневски, Скопје
Работна книшка на име Рамадан Метолари, Скопје. (1293)
Работна книшка на име Шаип Салиов, Скопје
Воена книшка на име Сашо Колев, Скопје. (1295)
Свидетелство на име Маја Георгиевска, Куманово.
Свидетелство на име Емин Незири, Тетово. (1298)
Свидетелство на име Џемаил Дервиши, Гостивар.
Диплома на име Имер Чауши, Тетово. (1300)
Свидетелство за VIII одделение на име Петрушев Ангел, Титов Велес. (1305)
Свидетелство за VIII одделение на име Адеми Гесим, с. Неготино, Гостивар (1306)
Работна книшка на име Владимир Китановиќ, Скопје (1308)
Работна книшка на име Рамиза Османова, Скопје (1310)
Воена книшка на име Тефик Илијаз, Скопје
Работна книшка на име Боривое Стојановски, Скопје (1316)
Работна книшка на име Добре Богојески, Скопје
Свидетелство на име Габриела Мазенска, Прилеп.
Свидетелство на име Нада Павлова, Кочани
Воена книшка на име Иван Јанков, Скопје
Свидетелство на име Фикмет Емини, Тетово
Свидетелство на име Хаки Садики, Тетово. (1332)
Диплома на име Николчо Лазаров, Винаца
Работна книшка на име Сашо Гроздановски, Скопје (1334)
Работна книшка на име Џемаил Садики, с. Арачиново, Скопје (1335)
Свидетелство на име Дејан Ангеловски, Куманово.
Свидетелство на име Решат Салаки, Тетово.
Свидетелство за VIII одделение на име Мирчевски Сашко, с. Согле, Титов Велес. (1339)
Работна книшка на име Љубица Добревска, Скопје. (1342)
Решение за дуќан — драктор бр. 11-5855 од 14. XI. 1990 год. на име Колев Златко, Скопје. (1343)
Свидетелство на име Илир Ибрахими, Тетово.
Свидетелство на име Косте Соколовски, Кочани.
Свидетелства од I до IV клас на име Баже Брендов, Радовиш. (1351)
Свидетелство и диплома на име Никола Личоски, Гостивар. (1352)
Работна книшка на име Звонко Тасевски, Скопје.
Свидетелство на име Љупчо Богатинов, Кочани.

Работна книшка на име Камберовски Селим, Скопје. (1364)
Воена книшка на име Жарко Павловски, Скопје.
Работна книшка на име Савиќ Ленка, Скопје.
Свидетелство на име Николина Талеска, Прилеп.
Свидетелство на име Бујар Агаи, Гостивар. (1378)
Свидетелство и диплома на име Ласто Митков, Титов Велес (1379)
Диплома на име Али Усеини, Гостивар (1380)
Работна книшка на име Ивановски Зоран, Скопје.
Работна книшка на име Перица Аневски, Скопје.
Свидетелство на име Бети Ацеска, Прилеп (1383)
Свидетелство на име Рафи Авзиу, Тетово. (1384)
Свидетелство на име Стојче Стојановски, Гостивар
Свидетелство на име Ибраим Амити, Гостивар.
Свидетелство на име Сафет Авзиу, Гостивар.
Диплома на име Моме Божиновски, Куманово.
Работна книшка на име Бевлет Едип, Скопје.
Воена книшка на име Павлов Зоран, Скопје.
Свидетелство на име Јаким Максимовски, Гостивар. (1394)
Свидетелство на име Авдигафор Алија, Тетово.
Свидетелство на име Марина Тешиќ, Штип.
Диплома на име Томи Ѓорѓиев, Штип. (1397)
Работна книшка на име Звонко Живковски, Скопје (1401)
Работна книшка на име Елизабета Живковска, Скопје (1402)
Работна книшка на име Али Шахиновиќ, Скопје
Свидетелство на име Бобан Стефановски, Куманово. (1404)
Свидетелство на име Арјета Бајрами, Куманово.
Свидетелство на име Васка Трајкоска, Македонски Брод. (1406)
Свидетелство на име Елвира Расими, Гостивар.
Свидетелство на име Вангел Атанасов, Штип
Индекс на име Нада Димитриева, Прилеп (1409)
Диплома на име Ратко Тримчески, Гостивар
Диплома на име Ансут Зибири, Тетово. (1411)
Работна книшка на име Радица Стојановска, Скопје. (1415)
Работна книшка на име Милодар Петковски, Скопје (1416)
Воена книшка на име Џенгис Нехтепаров, Берово
Работна книшка на име Зоре Секуловски, Скопје.
Работна книшка на име Рубинчо Ристески, Скопје. (1427)
Свидетелство на име Натали Поп Јордановска, Прилеп. (1418)
Свидетелство на име Санде Бојковски, Куманово.
Свидетелство на име Слободанка Аврамовска, Тетово (1420)
Ученичка книшка на име Витомир Змејковски, Македонски Брод. (1421)
Работна книшка на име Исмет Чекиќ, Скопје
Работна книшка на име Сашо Саракинов, Скопје
Свидетелство на име Лефтер Поподимитриу, Гостивар. (1432)
Свидетелства за VII и VIII одделение на име Стојковски Гоце, Титов Велес. (1433)
Свидетелство за VIII одделение на име Тримоновски Илија, с. Б. Сол, Титов Велес. (1434)
Работна книшка на име Халид Халид, Скопје
Воена книшка на име Петар Трајчевски, Скопје
Работна книшка на име Сами Рахман, Скопје
Свидетелство за VIII одделение на име Сами Рахман, Скопје. (1442)
Свидетелство за VIII одделение на име Халид Халид, Скопје. (1443)
Работна книшка на име Лидија Зафировска, Скопје. (1445)
Свидетелство на име Дејан Андреески, Прилеп
Свидетелство на име Лазо Саздов, Титов Велес.
Свидетелство на име Менаф Асани, Тетово. (1448)
Свидетелство на име Сабајбин Камбери, Тетово.
Свидетелство на име Бафти Хаити, Гостивар.
Диплома на име Хабит Селими, Гостивар. (1451)
Воена книшка на име Исмет Селмановиќ, Скопје.
Воена книшка на име Салиамет Исмаил, Скопје.
Работна книшка на име Настасовиќ Чедомир, Скопје. (1456)

Работна книшка на име Вера Вељановска, Скопје	522	Одлука за избор на судија на Општинскиот суд во Титов Велес — — — —	438
Свидетелство на име Лидија Ристиќ, Куманово.	523	Одлука за избор на судија на Општинскиот суд во Свети Николе — — — —	438
Свидетелство на име Анифед Арнаутова, Пехчево	524	Одлука за избор на претседател на Окружниот суд во Скопје — — — —	439
Работна книшка на име Боровоје Пајковски, Скопје (1464)	525	Одлука за избор на судија на Општинскиот суд во Неготино — — — —	439
Диплома на име Фарије Бислами, Куманово.	526	Одлука за именување заменик окружен јавен обвинител во Скопје — — — —	439
Свидетелство на име Даниела Јованова, Неготино	527	Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување управник на Националниот парк „Маврово“ — Маврови Анови — — — —	439
Свидетелство на име Сание Даути, Гостивар	528	Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодаден орган во Центарот за странски јазици — Скопје — — — —	439
Свидетелство на име Ирена Стојанова, Штип.	529	Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Градежниот факултет во Скопје	439
Свидетелство на име Русе Митков, Берово. (1477)	530	Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Факултетот за драмски уметности во Скопје — — — —	440
Свидетелство на име Ангел Стефановски, Пробиштип (1478)	531	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Битола — — — —	440
Диплома на име Анита Серафимовска, Куманово	532	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовни уметности — Скопје — — — —	440
Диплома на име Соња Митева, Штип (1480)	533	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Филозофскиот факултет во Скопје — — — —	440
Работна книшка на име Светлана Ѓурчиновска, Скопје (1487)	534	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — — — —	441
Свидетелство на име Слободанка Мешеска, Прилеп (1489)	535	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за ортопедија и трауматологија — Охрид — — — —	441
Свидетелство на име Раман Далипи, Куманово	536	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Битола — — — —	441
Свидетелство на име Томче Велјаноски, Гостивар	537	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола — — — —	441
Диплома на име Мери Мирческа, Прилеп. (1492)	538	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — —	442
Свидетелство за VIII одделение на име Панов Трајче, Титов Велес (1493)	539	Одлука за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници — — — —	443
Свидетелство за VI одделение на име Куртагич Фатима, с Виничани, Титов Велес (1494)	540	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје — — — —	444
Воена книшка на име Оливер Додев, Скопје	541	Одлука за одредување на локација за изградба на инвестициониот објект „Мали хидроелектрични центри — Тетово 1, 2, 3 и 4“ на подрачјето на општина Тетово	444
Работна книшка на име Зоран Митов, Скопје	542	Одлука за распоредување на средствата од игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 1991 година — — — —	444
Работна книшка на име Александра Донева, Скопје (1503)	543	Решение за изменување на Решението за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва — — — —	444
Работна книшка на име Трифун Ѓуриќ, Скопје			
Свидетелство на име Снежана Кодинец, Прилеп			
Свидетелство на име Авдије Алиоска, Гостивар			
Свидетелство на име Шериф Салија, Гостивар			
Свидетелство на име Исма Мустафаи, Гостивар			
Диплома на име Моамет Салиу, Гостивар (1513)			

СОДРЖИНА

	Страна
507. Закон за изменување и дополнување на Законот за превозот во патниот сообраќај	433
508. Закон за изменување на Законот за рибарство — — — —	434
509. Закон за изменување и дополнување на Законот за саден материјал — — — —	435
510. Закон за изменување и дополнување на Законот за семе — — — —	435
511. Закон за учество на Република Македонија во финансирањето на првата фаза на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“	436
512. Одлука за гаранција на Република Македонија за кредит што се користи за реконструкција на Аеродромот „Скопје“ — — — —	436
513. Одлука за определување на повисок износ на пензија на корисниците — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија — — — —	436
514. Одлука за избор на судија на Општинскиот суд во Струмица — — — —	437
515. Одлука за избор на судија на Окружниот суд во Скопје — — — —	437
516. Одлука за избор на претседател на Окружниот суд во Битола — — — —	437
517. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Македонија — — — —	437
518. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Скопје — — — —	438
519. Одлука за избор на претседател на Окружниот стопански суд во Штип — — — —	438
520. Одлука за избор на судија на Општинскиот суд во Охрид — — — —	438
521. Одлука за избор на судија на Општинскиот суд во Прилеп — — — —	438